



Costa MEDITERRANEA

15 ноќи / 16 дена

Холандија – Англија – Ирска - Шкотска - Германија

Поаѓање од Амстердам : 12. мај 2019.

*****LAST MINUTE!**



Ден	Датум	Пристаниште	Пристигнување	Поаѓање
1	20-04 Sat	Amsterdam Ijmuiden (Netherlands)	-	17:00
2	21-04 Sun	Harwich	08:00	-
3	22-04 Mon	Harwich	-	20:00
4	23-04 Tue	Portland (UK)	11:00	20:00
5	24-04 Wed	Cruising	-	-
6	25-04 Thu	Dublin (Ireland)	08:00	18:00
7	26-04 Fri	BELFAST	09:00	18:00
8	27-04 Sat	LIVERPOOL	08:00	18:00
9	28-04 Sun	Greenock	08:00	18:00
10	29-04 Mon	Cruising	-	-
11	30-04 Tue	Invergordon (Scotland)	08:00	18:00
12	01-05 Wed	New HAVEN/Edinburgh	09:00	21:00
13	02-05 Thu	NEWCASTLE upon Tyne	08:00	20:00
14	03-05 Fri	Cruising	-	-
15	04-05 Sat	Bremerhaven (Germany)	09:00	17:00
16	05-05 Sun	Amsterdam Ijmuiden (Netherlands)	08:00	-

BASIC *гарантирани категории

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана категорија . **IV** / по лице **599 €**
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана категорија. **EV**/ по лице **699 €**
Балконска двокреветна кабина * гарантирана категорија. **BV**/ по лице **799 €**

3 и 4 возрасни лица во кабина **300 €**

Пристанишни такси **200 €**

Доплата за 1/1 кабина +50%.

Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси!

Задолжителни напојници што патниците ги плаќаат на бродот:

За возрасни **10 €** од ноќевање /по лице

Деца од 4 до 14 год **5 €**, Деца до 4 години не плаќаат

Costa Осигурување 7.30 € (не е задолжително)

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- крстарење на брод според дадената програма
- сместување во одбраната кабина за време на крстарење на брод (купатило / WC, клима уред, сеф, фен, ТВ)
- проширен полн пансион на брод (вечер, полноќна закуска, доручек, ручек, ужина)
- свечена вечера со здравица од капетанот
- целодневна анимација
- забавна вечерна програма во салони и барови со музика во живо
- користење на бродски простории и опрема (користење библиотека, фитнес центар, базен, лежалки на палуба, сауна, пешкири, ...)
- претстава во театарот
- влезници за коцкарница, ноќен клуб, ...
- спортски активности (аеробни, истегнување, бодиденсинг и слични активности со придружба на инструктори во сала, ...)
- дневни активности (игри, лов на загубеното богатство, квизови, турнири, караоке, џакузи, тематски забави итн.)

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:

1. Напојници (трошоци за хотелски услуги)
2. Пијалоци на брод
3. Излети на копно
4. Третман и велнес центар и козметички третмани, лични тренинзи со фитнес тренер.
5. Услуги на медицински персонал
6. **Costa** осигурување
7. Виза за УК

*****Компанијата го задржува правото за промена на цени без претходна најава!**

****Кај LAST MINUTE понуди, во случај на откажување пеналите се веднаш 100%**